

Врз основа на член 17 став 3) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 15 став (3) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 2 март 2023 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за измена на Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021 - 2023 година

1. Во Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје за регулиран период 2021 - 2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 200/20) во точката 1 алинеја 3 се менува и гласи:
 - „за 2023 година во износ од 14,32 ден/м³.“
2. Во точката 2 алинејата 3 се менува и гласи:
 - „минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 4,85%.“
3. Во точката 3 алинејата 3 се менува и гласи:
 - „за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 13,63 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 15,02 ден/м³.“
4. Се задолжува давателот на водната услуга ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Скопје да ги исполни условите од Измената на Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 3 март 2023 година.

**УП1 бр. 08-478/22
2 март 2023 година
Скопје**

**Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија**

Марко Бислимоски